



ПРЕДЛОГ

Годишен извештај за работењето на
Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија
за 2024 година

Скопје, март 2025 година

Содржина

1. Основање	3
2. Мисија	3
3. Визија.....	3
4. Состав на Советот во 2024 година.....	4
5. Надлежности на Советот	5
6. Исполнување на годишна програма за работа на Советот за 2024 година.....	6
7. Лиценцирање	8
8. Надзор над Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија	9
9. Дадени согласности на актите на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија	10
10. Извештаи за транспарентност за 2023 на Друштвата за ревизија и Овластени ревизори – Трговци поединци.....	11
11. Активности и работни состаноци со претставници на домашни институции.....	13
12. Меѓународна активност на Советот за 2024 година.....	14
13. Финансиски информации за реализација на финансискиот план за 2024 година.....	17

1. Основање

Заради унапредување и надзор на ревизијата, Владата на Република Северна Македонија, на предлог на Министерот за финансии основаше Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Советот) како самостојно и независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени во Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија” бр.158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 23/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.122/21).

2. Мисија

Советот има за цел преку стручни анализи, препораки, советувања и вршење независен јавен надзор на ревизијата, да работи во насока на нејзино унапредување, поттикнување и придржување кон високите професионални стандарди во ревизорската професија, со цел да се зголеми довербата и транспарентноста во податоците и информациите искажани во финансиските извештаи на деловните ентитети, а со тоа да се минимизираат потенцијалните ризици со што се влијае кон подобрување на целокупната бизнис клима во Република Северна Македонија.

3. Визија

Визијата на Советот е унапредување и обезбедување висококвалитетен, професионален, независен и ефикасен надзор на ревизијата во Р.С. Македонија. Истата се постигнува преку независен јавен надзор со цел да го поттикне придржувањето кон високите професионални стандарди од страна на друштвата за ревизија, овластените ревизори – трговци поединци и овластените ревизори. На тој начин ќе се зголеми довербата и транспарентноста на податоците во годишните сметки и финансиските извештаи на трговските друштва и останатите правни лица кои го подведуваат нивното финансиско известување на ревизија.

Зголемувањето на важноста на квалитетен ревизорски извештај, не е само од аспект на сопствениците, паралелно и за доверителите и јавноста; државата и други корисници на информации од финансиските извештаи. Само точни и објективни финансиски извештаи, може да бидат соодветна основа за финансиска анализа и носење на правилни одлуки од страна на корисниците на овие финансиски извештаи.

Улогата на овластениот ревизор е клучен фактор за реален преглед на економските текови во државата. Реалноста и објективноста на финансиските извештаи се согледува преку мислењето на овластениот ревизор. Трендот на промена на развојот на ревизорската практика во современите пазарни услови на бизнисот, постојано ги следи барањата кои произлегуваат од процесот на извршување на ревизијата.

4. Состав на Советот во 2024 година

Мандатот на членовите на Советот е пет години, со можност за повторен избор за уште еден мандат. На 10.05.2022 година, Владата на Република Северна Македонија го именува Александар Наумоски за претседател на Советот. Во текот на 2024 година, Советот работеше во следниот состав на членови претставници на институции:

- Илија Андовски - претставник од Народна банка на Република Северна Македонија;
- Коста Спасески - претставник од Агенција за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија;
- Каљтрина Љута - претставник од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија;
- Арбен Халили - претставник од редовите на големите големите трговски субјекти;
- Сузана Ставриќ - претставник од Институтот и
- Лидија Нануш - претставник од Институтот.

Во текот на 2024 година, Советот одржа вкупно четиринаесет (14) седници, пет (5) редовни (со физичко присуство) и девет (9) електронски седници. На седниците се донесени мислења, заклучоци, одлуки и решенија по однос на работата на Институтот, како и други одлуки и препораки кои произлегуваат од законските надлежности на Советот.

5. Надлежности на Советот

Согласно со членот 8 од Законот за ревизија, Советот ги извршува следните работи:

- донесува статут, деловник за работа, годишна програма, финансиски план и годишен извештај;

- донесува Тарифник за издавање на лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштва за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец;
- издава и одзема лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец врз основа на правила и постапки пропишани од Советот;
- иницира контрола на друштвата за ревизија, овластените ревизори - трговци поединци и на овластените ревизори од страна на Институтот;
- дава согласност на Статутот и другите акти на Институтот, ја следи нивната примена и му предлага на Институтот нивно изменување и дополнување;
- го следи спроведувањето на годишната и тригодишната програма за контрола преку извештаите добиени согласно член 20-а став (5) од Законот за ревизија и преку учество во комисијата на Институтот надлежна за контрола на квалитет;
- го следи спроведувањето на годишните програми за полагање испит и за континуирано професионално усовршување на Институтот;
- ја следи постапката што ја спроведува Институтот за признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство;
- врши надзор над Институтот;
- изрекува мерки на овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори трговци - поединци, согласно со Законот за ревизија и го пропишува начинот на утврдување на мерките;
- дава насоки на Институтот за прашања за кои е надлежен согласно со Законот за ревизија;
- ги проверува извештаите за транспарентност согласно со членот 35 од Законот за ревизија;
- ја следи примената на одредбите од Законот за ревизија и прописите донесени врз основа на него и врз таа основа му предлага на министерот за финансии изготвување на соодветни изменувања и дополнувања на истите;
- воспоставува соработка со домашни, странски и меѓународни институции;
- донесува процедури за соработка и размена на податоци со Институтот;
- донесува годишен план за вработување на државни службеници;
- донесува годишен план на обуки за сите вработени;
- одлучува за други прашања за вработените и
- врши други работи утврдени со Закон и Статутот на Советот.

Советот е колективен орган кој работи на седници и донесува одлуки со мнозинство гласови од присутните членови на седницата.

6. Исполнување на годишна програма за работа на Советот за 2024 година

Советот ги реализираше следните активности од Годишната програма за работа за 2024 година:

- Усвојување на Завршни сметки на Советот за 2023 година;
- Донесување на измена на Правилник за систематизација на работните места во Советот;
- Усвојување на Годишен план за јавни набавки на Советот за 2024 година;
- Усвојување на Програмата за работа на Институтот;
- Усвојување на Годишниот извештај за наодите од извршените контроли за 2023 година на Институтот;
- Усвојување на Тригодишната програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет за период 2024 - 2026 и Годишната програма за контрола на членовите на Институтот;
- Усвојување на Годишниот извештај за работа на Советот за 2023 година;
- Усвојување на Годишниот Извештај за проверка на извештаите за транспарентност за 2023 година;

Во текот на извештајната година, Советот континуирано ги реализира планираните активности предвидени во Годишната програма за работа на Советот за 2024 година.

Советот низ реализација на програмските активности се стреми да биде институција со силни технички и кадровски капацитети, која што во соработка со другите институции и Владата ќе даде силен придонес во борбата против корупцијата. Квалитетот и веродостојноста на ревизорските извештаи, се еден од клучните фактори за функционирањето на финансискиот систем во државата. Интересот за нивен квалитет и веродостојност го имаат повеќе засегнати страни потенцијални инвеститори во економијата како домашни, така и странските инвеститори, кои пред да инвестираат во нашата држава ги разгледуваат ревизорските извештаи на трговските друштва како еден од инструментите за проценка на ризикот при инвестирање.

Како дел од извештајниот период преземени се активности од страна на Советот за соработка со сите засегнати страни, чија крајна цел е градење на систем во државата целосно усогласен со меѓународните ревизорски стандарди кој ќе обезбеди зголемен

квалитет на ревизиите, запазување на принципите на законитост, јавност и транспарентност, зголемување на степенот на доверба кај инвеститорите, а во правец на подобрување на бизнис климата во државата.

Согласно член 19-а и член 20 од Законот за ревизија контролата на работењето на овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори трговци поединци ја врши Институтот, „Комисија за контрола на квалитет“ (каде членува и претставник од Советот – член кој нема право на глас), а процесот на вршење на контрола на ревизорските извештаи се спроведува врз основа на „Годишен план за вршење на контрола на квалитет за одделна година (септември тековна година до септември наредна година)“ кој го донесува Управниот одбор на Институтот, а кој подлежи на согласност на Советот, како регулатор над работењето на Институтот и носењето на неговите акти.

7. Лиценцирање

Согласно законските надлежности кои произлегуваат од член 8 став (1) точка (1), а се поврзани со членовите 23, 24 и 25 од Законот за ревизија, Советот врз основа на своите јавни овластувања и законски надлежности издава и одзема лиценци за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор трговец – поединец врз основа на внатрешни акти донесени од страна на Советот.

Советот ги издава лиценците доколку подносителот на барањето за издавање на лиценца ги исполнува условите предвидени со Законот за ревизија. Доколку (правното или физичкото лице) престане да ги исполнува законските услови врз основа на кои се стекнал со лиценца за работа, или по нивно барање, Советот може трајно да ја одзема лиценцата за работа. Советот може времено или трајно да ја одземе лиценцата за работа и врз основа на дисциплински мерки изречени од Институтот на друштва за ревизија, овластени ревизори трговци – поединци и овластени ревизори.

Во табелата е прикажен бројот на издадени и одземени (времено и трајно) лиценци во текот на 2024 година:

Ревизорски субјекти	Број на издадени лиценци	Број на времено одземени лиценци	Број на трајно одземени лиценци
<u>Овластени ревизори</u>	3	/	3
<u>Овластени ревизори- трговци поединци</u>	/	1	/
<u>Друштва за ревизија</u>	/	/	/
<u>Промена на име на лиценца на ДР/ОР-ТП</u>	/	/	/
Вкупно	3	1	3

Од вкупниот број на одземени 3 лиценци, се нагласува дека 2 лиценци се одземени по основ на стекнување на право на старосна пензија, а 1 лиценца е одземена поради неисполнување на законски услов предвиден во член 28 од Законот за ревизија, односно задолжително присуство на Континуирано професионално усовршување во вкупна висина од 120 часа во три календарски години, заради надградување на знаењето во областа на сметководството и ревизијата. Времено одземената една (1) лиценца е по основ на непочитување на член 32 од Законот за ревизија, односно неисполнување на обврската за примена на ревизорските стандарди.

Во текот на 2024 година, Советот редовно го известуваше Институтот за секое ново лиценцирање и за секоја изречена дисциплинска мерка, заради обврската која што ја има Институтот согласно член 19 од Законот за ревизија за постојано ажурирање на Регистрите на физички и правни лица кои вршат ревизија.

8. Надзор над Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија

Советот како независно и самостојно регулаторно тело на ревизијата во Република Северна Македонија, со јавни овластувања утврдени во Законот за ревизија врши надзор над работата на Институтот. Советот го врши надзорот непосредно преку учество на член на Советот во Комисијата за контрола на квалитет на Институтот и учество на претседателот на Советот во Комисијата за спроведување на испитот за стекнување на звање ревизор и посредно согласно надлежностите утврдени со Законот за ревизија, преку разгледување на редовни извештаи доставени од страна на Институтот за информирање и давање на согласности за актите на Институтот. Од анализите на извештаите, Советот дава мислења, предлози и согласност на актите на Институтот.

9. Дадени согласности на актите на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија

Во текот на 2024 година, Советот, даде согласност на следните акти на Институтот:

1. Усвојување на Годишниот извештај за работа на Институтот за 2023 година;
2. Усвојување на Годишна програма за работа на Институтот за 2024 година;
3. Усвојување на тригодишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги за 2023-2025 година;
4. Усвојување на Годишна програма работа на Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги за 2024 година
5. Усвојување на Годишен извештај за наодите од извршените контроли на квалитет за 2022/2023 година;
6. Следење на постапката за стекнување на звање ревизор (уверенија за ревизор) во рамките на која е дадена согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на добивање уверение ревизор за лица кои поседуваат квалификација стекната во странство;
7. Усвојување на Одлука за изменување на Тарифникот за висина на членарината и надоместоците што ги наплатува Институтот;
8. Следење на спроведувањето на Програмата за континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори за 2024 година, како дел од Годишната програма за работа на ИОРПСМ за 2024 година;

10. Извештаи за транспарентност за 2023 на Друштвата за ревизија и Овластени ревизори – Трговци поединци

Надлежност на Советот е да врши проверка на извештаите за транспарентност, согласно Законот за ревизија. Друштвата за ревизија се должни Извештаите за транспарентност да ги објават до 31 март во тековната година за претходната година. Стручната служба на Советот, согласно Упатството за проверка на извештаите за транспарентност, ги проверува извештаите за транспарентност и подготвува годишен извештај, кој се разгледува на седница на Советот и истиот е јавно достапен на веб страната на Советот.

Сублимираниот извештај за транспарентност е изготвен согласно член 35 од Законот за ревизија, односно ги содржи следните податоци:

- Опис и правна структура и сопственост на субјектите;
- Опис на професионална мрежа и правните и структурните ангажмани во мрежата каде што припаѓа (за дел од субјектите);
- Опис на управувачка структура на субјектите;
- Опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет и изјава од административно или управувачко тело за ефективност на неговото функционира во субјектите;
- Датум кога е извршена последна проверка за уверување во квалитетот на ревизорот, во субјектите;
- Список на субјектите на кои е извршена ревизија во текот на претходната година (поделено по субјектите на законска и договорна ревизија);
- Изјава со која се потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста на субјектите;
- Изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија односно овластениот ревизор - трговец поединец за континуирано професионално усовршување на овластените ревизори во текот на претходната година;
- Финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и други надоместоци расчленет на четири категории од услуги за ревизија, дополнителни услуги за уверување на квалитет, даночни советодавни услуги и за други неревизорски услуги, по субјекти;
- Информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор.

Во текот на 2024 година, Советот на СУНППСМ на седницата на 28.02.2024 година, ја донесе Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за усвојување на „Насоки за подготовка на извештајот за транспарентност“.

Со пополнувањето на табела 1 и табела 2, како составен дел на одлуката се изврши допрецизирање и утврдување на извршените законски и договорни ревизии, како и ревизиите на консолидираните финансиски извештаи.

По извршената проверка на доставените годишните извештаи за транспарентност за 2023 година до Советот, Директоратот за контрола, надзор и лиценцирање ги доставил следните заклучоци:

1. 29 Друштва за ревизија и 13 Овластени ревизори – Трговци поединци навремено ги доставиле Годишните извештаи до Советот. Истовремено се потврдува дека истите се објавени и на веб страниците на Друштвата и Овластените ревизори – Трговци поединци, освен во случајот на ДР „JBK“ Скопје, која нема веб страница, а кои го објавиле извештајот во дневен весник.

2. Согласно на одредбите од Упатството се доставуват следните финансиски показатели на Друштвата за ревизија и Овластените ревизори-трговци поединци за 2023 година:

- Во текот на 2024 година, од страна на стручната служба преку проверка на извештаите за транспарентност за 2023 година, се изготви анализа во која посебен акцент е ставен на вкупните приходи на друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци, расчленет во четири групи: *приходи од ревизија на годишни посебни и консолидирани сметки; приходи од дополнителни услуги за уверување во квалитет; приходи од даночни и советодавни услуги и приходи од други неревизорски услуги.* Анализата покажа дека на пазарот на ревизија во Република Северна Македонија доминираат 14 друштва за ревизија, кои се членки на ревизорски мрежи. Тоа значи дека, постои доволно професионална експертиза при вршењето на ревизијата. Анализата покажа дека, вкупниот приход на друштвата за ревизија и овластените ревизори-трговци поединци во 2023 година бележи пораст на приходите остварени од неревизорски услуги, додека приходот од ревизија се намалува.

11. Активности и работни состаноци со претставници на домашни институции

Советот и Стручната служба заедно со Управниот одбор и вработените во Институтот, воспоставија пракса на одржување на работни состаноци врзани за стратешки теми. Во текот на 2024 година дел од членовите на *Управниот одбор и стручната служба на Институтот* беа присутни на седница на Советот. Исто така и Претседателот со дел од Стручната служба на Советот беа присутни на работен состанок со Управен одбор на Институтот. Целта на работните состаноци беше изнаоѓање на заедничко решение за проблеми со кои се соочуваат Советот и Институтот при своето работење, поради делумна неприменливост на некои одредби од Законот за ревизија. Како една од поважните теми се истакнува дискусијата за постапката за објавување на Меѓународните стандарди за ревизија во Службен Весник на Република Северна Македонија, постапки во кои Советот и претседателот на Советот се вклучија директно во нивната реализација во соработка со Министерството за финансии.

Во рамките на темите на Годишната програма за континуирано професионално усовршување (КПУ) за 2024 година организирани од страна на Институтот, Претседателот на Советот, и вработените во стручната служба беа присутни на КПУ на следните теми: Транспарентност во работењето на финансиските институции и приватниот сектор,; МСФИ 1; Промени во МСС и МСФИ пропишани во правилникот за водење на сметководство во примена од 01.01.2025; МСФИ 16; улогата на Внатрешна ревизија на внатрешна контрола на Банките соиред ЗТД; Презентација на новокреирана ексел алатка за избор на примерок во ревизијата,; Пазарна манипулација, „Значење и препознавање“ и „Доверливост на внатрешните информации и превенција од внатрешно тргување,; „Анализа на новите законски решенија во сферата на пазарот на капитал и борбата со перењето пари и финансирањето на тероризам,; Вовед во МСФИ 17 - Договори за осигурување,.

Истовремено вработените во стручна служба на Советот присуствуваа и на петта Годишна конференција на тема “Ревизија: Иднината е сега” во организација на Здружението на внатрешните ревизори.

12. Меѓународна активност на Советот за 2024 година

Од основање на Советот до денес, задоволителна е меѓународната соработка со релевантни институции во Европа и во регионот на Западен Балкан. Воспоставена е соработка со седум странски регулаторни тела за ревизија – од кои пет се членки на ЕУ (Словенија, Хрватска, Бугарија, Романија и Естонија) и три од регионот на Западен Балкан (Црна Гора, Република Босна и Херцеговина - Република Српска и Република Косово).

Истовремено, членовите на Советот, претседателот и дел од вработените од Стручната служба на Советот, активно учествуваа на следните работни состаноци:

Претседателот на Советот и двајца членови на Советот земаа активно учество на Министерска конференција во Виена, Австрија, во организација на Светска банка – Центар за финансиско известување (CFRR) на тема „Responding to New Requirements and Challenges in Corporate Financial and Sustainability Reporting“ од 27.05.2024 до 30.05.2024 година.

Работна средба со Претставниците на Делегација на Европска унија во Скопје на 14.09.2024. Советот беше известен дека ДЕУ во Скопје ја одобри практичната реализација на експертска помош од Грчкото Ревизорско тело за надзор на сметководствените и ревизорските стандарди, – „Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board“ (HASSOB) – Athens, Greece, www.elte.org.gr, во вкупно траење од 28 човек/денови, а на тема: „Правилно утврдување на списокот на правни лица од јавен интерес, согласно Регулативата на ЕУ бр. 537/2014 за ревизија (како составен дел на идниот нов Закон за ревизија)“.

Активноста

Учество на регионална конференција во Букурешт, Романија во организација на Светска банка – „Центар за реформи на финансиско известување,“ (CFRR) на тема „Third Regional Audit Quality Assurance Forum: Improving Audit Quality through Cooperation“ 22.-23.10.2024 година.

Делегацијата на Советот, зема активно учество на 19-от „Поткомитет за внатрешен пазар и конкуренција“ што се одржа на 12 ноември 2024 година во седиштето на Европската комисија во Брисел, Кралство Белгија, а врз основа на Спогодбата за стабилизација и асоцијација на РС Македонија со Европската Унија, а во ко-претседателството на Министерството за Економија при Владата на РС Македонија и Претставниците на Европската комисија во Брисел (од Комесаријатите за Правда, Финансии, и Проширување и добрососедска соработка).

Делегацијата на Советот, во Брисел одржа и работна средба со Амбасадорот Зулфи Исмаили, Шеф на Мисија на РС Македонија при Европската унија во Брисел.

Делегацијата на Советот одржа и одделни работни средби во Европскиот Парламент во Брисел, со Пратениците во Европскиот Парламент.

На 14.11.2024 во просториите на Советот, се одржаа работна средба со претставниците на СВЕТСКА БАНКА - Центар за реформи на финансиско известување (CFRR) – Виена, а во рамките на Работилницата „Интернационално Финансиско известување и Стандарди за сметководство,“ која на хибриден начин беше организирана во Скопје од 12.-15.11.2024 година. („New Regional Program - Enhancing Accounting, Auditing, and Sustainability Reporting,“ (EAASURE програма), а како заклучок од заедничка работна средба одржаната на Регионална конференција во Букурешт во октомври 2024 година.

Во Загреб, Република Хрватска, на 27.11.2024 и 28.11.2024 се одржаа работни состаноци со претставниците на Економскиот факултет, на Универзитет во Загреб како и на Министерството за регионален развој и фондовите на Европска унија на Владата на Република Хрватска.

Преземени иницијативи на Советот на меѓународен план

Советот активно преговара за зачленување во Меѓународниот форум на независни регулатори на ревизијата („ИФИАР“). Апликацијата за членство е поднесена, членството во оваа организација би овозможило, Советот активно и постојано да биде во тек со најновите трендови во ревизијата на глобално ниво и нивно преточување во домашната професионална регулатива од областа на ревизијата. Членството се очекува да се реализира по донесување на новиот закон, во кој е веќе транспонирана контролата на квалитет од Институтот во Советот. Надлежност, што претставува услов за членство во Меѓународниот форум на независни регулатори на ревизијата.

Советот, во октомври 2024 година, до канцеларијата на Светска банка - Центар за финансиско известување – ЦФФР, Виена, Австрија доставил иницијатива за организација на четврта Регионална конференција на ЦФФР, која би се одржала во октомври 2025 година во Охрид, на која би учествувале делегациите од дванаесете источноевропски земји и начелно истата е прифатена од авторитетите на ЦФФР Виена.

Советот, во ноември 2024 година, до DG FISMA при Европската комисија достави, официјално барање за придружено членство Советот со статус на набљудувач, на Советот во „Комитетот на европските тела за надзор на ревизијата“ во Брисел („СЕАОВ“). Со наведеното барање се запознаени и Пратениците на Европскиот парламент од Република Хрватска до кои Советот доставил барање за логистичка помош при реализација на ова активност.

Советот, во декември 2024 година, до Делегација на Европската комисија во Скопје достави 3 предлог TAIEX проекти за реализација на експертска помош, работилница и работна посета со Грчкото ревизорско тело за надзор на сметководствените и ревизорските стандарди, – „Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board (HASSOB) – Athens, Greece, www.elte.org.gr, во вкупно траење од 25 m/d на тема: „Правилно утврдување на lista на правни лица од јавен интерес, согласно Регулативата на ЕУ бр. 537/2014 за ревизија (како составен дел на идниот нов Закон за ревизија)

Советот, во ноември 2024 година, достави предлог проектна документација до Канцеларијата на Светска банка - Центар за финансиско известување – ЦФФР, во рамките на Програма за работа за 2025 година со посебен акцент на компонента 4 – Градење на институционални капацитети. Советот достави предлог проект во наведената компонента 4 на тема „Промовирање на ревизорска професија кај младата генерација преку поврзување со академска заедница, Институтот и други релевантни институции“. Според внатрешните процедури во ЦФФР и презентација на проектот пред донаторите (Министерството за финансии на Австрија и Министерството за надворешни работи на Швајцарија и нивно финално одобрување), процес кој би завршил до крајот на јуни 2025 година.

Од февруари 2024 година во тек е изработка на новиот РОСК Извештај на Светска Банка Виена. Советот активно партиципираше со достава на материјалите за изготвување на „РОСК Извештајот“ (ROSC A&A) за почитување на стандардите и прописите за сметководство и ревизија во организација на Светска Банка, Виена (CFRR - Centre for Financial Reporting Reform во рамките на REPARIS for SMEs), врз основа на ЕУ законодавството. При подготовка на овој извештај учествуваа групи на интересенти, како: регулаторите на финансиските пазари на сметководствената и ревизорската професија; претставници од академската и бизнис заедница и други државни институции. За таа цел, претставниците од Светската Банка, Виена, го посетија Советот каде што одржаа работна средба.

13. Финансиски информации за реализација на финансискиот план за 2024 година

Вкупно реализирани расходи на Советот финансирани со средства од Основниот буџет на сметка 637 изнесуваат од 9.017.445,00 денари од одобрените 9.433.000,00 денари што претставува 96 % вкупна реализација;

Вкупно реализирани расходи на Советот финансирани со средства од самофинансирачки активности на сметка 787 изнесуваат од 1.293.743,00 денари од одобрените 2.100.000,00 денари што претставува 62 % вкупна реализација. Наведениот износ од 2.100.000,00 денари се однесува на дел од приходите од 15% од вкупно остварените приходи на Институтот во претходната година. Советот како приход на сметка 787 го истакнува и приход по основ на уплати за издавање на лиценци за овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци (во 2024 година остварен приход од 45.000,00 денари);

Плати и надоместоци – Расходите за плати и надоместоци изнесуваат 6.393.066,00 денари односно 68,00% од вкупниот буџет. Наведениот износ се однесува за исплата на плати на вработените во стручната служба и Претседателот на Советот.

Стоки и услуги – Расходите по основ стоки и услуги изнесуваат 3.576.039,00 денари, што претставува 35% од вкупниот Буџет на Советот, и истиот, како вкупен износ претставува реално и проектирани и реализирани трошоци предвидени за оптимално работење на Советот во текот на годината.

Субвенции и трансфери - 279.083,00 денари

Капитални расходи - 63.000,00 денари

	Основен буџет (Сметка 637) 2024 година денари	Самофинансирачки активности (Сметка 787) 2024 година денари	Буџет за 2024 година денари
ПРИХОДИ	9.433.000,00	2.100.000,00	11.533.000,00
724 Други владини услуги	-	-	
741 Трансфери од други нивоа на власт	-	-	-
РАСХОДИ	8.954.445,00	1.293.743,00	11.533.000,00
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.393.066,00	-	6.423.000,00
401 Основни плати	4.541.494,00	-	4.625.000,00
402 Придонеси за социјално осигурување	1.766.144,00	-	1.710.000,00
404 Надоместоци	85.428,00	-	88.000,00
42 СТОКИ И УСЛУГИ	2.345.692,00	1.230.347,00	4.586.000,00
420 Патни и дневни расходи	232.152,00	314.491,00	800.000,00
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.048.023,00	-	1.050.000,00
423 Материјали и ситен инвентар	44.940,00	-	236.000,00
424 Поправки и тековно одржување	123.220,00	-	370.000,00
425 Договорни услуги	729.863,00	867.274,00	1.730.000,00
426 Други оперативни расходи	167.494,00	48.582,00	400.000,00
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	215.687,00	63.396,00	524.000,00
464 разни трансфери	215.687,00	-	460.000,00
465 Исплати по извршни исправи	-	63.396,00	64.000,00
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	63.000,00	-	63.000,00
485 Влажувања и нефинансиски средства	63.000,00	-	63.000,00

Број <u>01-104/1</u> <u>26.03</u> 2025 година Скопје	в.д. Претседател на Советот, Филип Василески
--	---

